



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издавања бр. 1032-Т-220. за огласи 1032-Т-221.

Среда, 10 април 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 15

ГОД. XIII

Цена на овој број е 80.— дин. — Претплатата за 1957 година изнесува 1700.— дин., а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевина Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-018.

161.

РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 1956 ГОДИНА

Биједки го разгледа извештајот за политиката и дејноста на Сојузниот извршен совет во текот на 1956 година Сојузната народна скупштина, на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на производителите од 26 март 1957 година, донесува

Резолуција

Сојузната народна скупштина го прифаќа извештајот на Сојузниот извршен совет и во потполност ја одобрува целокупната дејност и политиката што ја водеше Советот во текот на 1956 година во сите области на државниот и на општествениот живот на Федеративна Народна Република Југославија, како и во нејзината надворешна политика.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 7
29 март 1957 година
Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

162.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРАТА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за адвокатурата, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1957 година.

ПР бр. 4
29 март 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН ЗА АДВОКАТУРАТА

Глава прва

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Адвокатурата како јавна служба обезбедува давање правна помош на граѓаните, на уставните и организациите заради остварување и заштита на нивните права и интереси засновани врз закон.

Адвокатите се здружени во организации засновани врз начелата на општественото управување.

Член 2

Адвокатурата ја вршат адвокати.
Адвокатите во вршењето на адвокатурата се самостојни.

Член 3

Вршењето на адвокатурата опфаќа:

- 1) давање правни совети;
- 2) застапување и одбрана на странки пред судови или други државни органи, како и пред уставни и организации;
- 3) застапување на странки во нивни правни зделки со други лица (склучување на договори и порамнувања, прием и исплата на пари, давање изјави, откази и др.);
- 4) составување исправи (договори, тестаменти, изјави и др.);
- 5) составување поднесоци (претставки, молби и др.).

Со прописи на Сојузниот извршен совет на адвокатите може да им се дозволи составување на определени јавни исправи.

Член 4

Со давање правна помош како со занимање можат да се занимаваат само адвокати.

Други лица можат да бидат полномошници на странки и бранители на обвинети само под условите што се пропишани со закон за вршење на должноста на полномошник, односно бранител.

Народниот одбор на општината или на околицата може да установи посебна служба за давање правна помош на граѓаните, која може да го опфати давањето на правни совети, составувањето на исправи и поднесоци како и застапувањето на граѓаните пред суд и други државни органи.

Службата за правна помош во народен одбор можат да ја вршат правници што имаат најмалку три години пракса на правни работи, а застапувањето на странки може да им се довери само на адвокати врз основа на договор со народниот одбор.

Ваква служба можат да организираат и општествени организации заради давање правна помош на своите членови.

Адвокатот што работи во службата за правна помош на народен одбор или на општествена организација ги има сите права и должности што се пропишани со овој закон за адвокатите.

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за службата за правна помош во народните одбори.

Член 5

Организации на адвокатите се адвокатските комори и Сојузот на адвокатските комори.

Овие организации се осниваат за вршење на работи од општ интерес за адвокатурата и за нејзиното унапредување, како и заради заштита на правата и интересите на адвокатите и адвокатските приправници.

Член 6

Адвокатските комори и Сојузот на адвокатските комори имаат својство на правно лице.

Член 7

Адвокатските комори се задолжителни организации на адвокатите.

Коморите донесуваат свој статут што го потврдува републичкиот извршен совет односно Извршниот совет на Автономна Покраина Војводина.

Со статутот, во согласност со овој закон, ќе се пропише начинот на работата на органите на коморите, како и правата и должностите на адвокатите спрема комората.

Член 8

Со адвокатската комора управуваат собранието, советот и управниот одбор.

Во комората се формираат, како посебни органи комисија за преглед на финансиското работење, дисциплински суд и дисциплински обвинител.

Управувањето со адвокатските комори се врши врз основа на закон и статутите на коморите.

Член 9

Сојузот на адвокатските комори е организација во која задолжително се здружуваат сите адвокатски комори.

Со правилата на Сојузот на адвокатските комори, во согласност со овој закон, ќе се пропише начинот на работата на Сојузот, како и правата и должностите на адвокатските комори и адвокатите спрема Сојузот.

Член 10

Републичкиот извршен совет односно Извршниот совет на Автономна Покраина Војводина врши надзор над законитоста на актите на органите на комората што не подлежат на оценка од судот. Незаконитите акти може да ги поништи или укине извршниот совет.

Ова право му припаѓа на Сојузниот извршен совет во поглед на незаконитите акти на Сојузот на адвокатските комори.

Член 11

Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет и републичкиот и покраинскиот секретаријат за правосудна управа ја следат работата на адвокатурата и прибавуваат податоци потребни за вршење надзор на извршните совети.

Републичкиот и покраинскиот секретаријат за правосудна управа можат да го запрат извршувањето на незаконитите акти на адвокатската комора што не подлежат на оценка од судот, додека за нив не реши надлежниот извршен совет. Ова право му припаѓа и на Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет во поглед на незаконитите акти на Сојузот на адвокатските комори.

Глава втора**ЗДОВИВАЊЕ СО АДВОКАТУРА****Услови****Член 12**

Правото за вршење адвокатура се здобива со запишување во именикот на адвокатите.

Именикот на адвокатите се води во секоја адвокатска комора.

Управниот одбор на адвокатската комора ќе му издаде на секој адвокат адвокатска легитимација.

Член 13

Правото за запишување во именикот на адвокатите го има секој што ги исполнува овие услови:

- 1) да е југословенски државјанин;
- 2) да е деловно способен;
- 3) да завршил правен факултет;
- 4) по завршениот правен факултет да ја вршил приправничката пракса пропишана со овој закон;
- 5) да положи адвокатски или судиски испит;
- 6) да не е во постојан службенички однос;
- 7) да е достоин за довербата за вршење адвокатура.

Не е достоин за довербата за вршење адвокатура лице што е порано осудувано за кривично дело што го прави морално неподобно за вршење адвокатура или чија поранешна дејност не дава гаранции дека совесно ќе ја врши адвокатурата или покажува дека неговото примање во редовите на адвокатите би било штетно за адвокатурата како јавна служба.

Член 14

Редовните професори по правни науки на факултетите можат да се здобијат со адвокатура без пропишаната приправничка пракса и адвокатскиот, односно судискиот испит.

Приправничка пракса**Член 15**

Приправничката пракса трае три години.

Од ова време приправникот мора да помине најмалку една година на пракса во адвокатска канцеларија и најмалку една година на пракса во суд (редовен, стопански или воен). Една година пракса приправникот може да помине на правни работи во јавно или воено правобранителство, јавно или воено обвинителство, во органи на државната управа, установи и општествени и стопански организации.

Член 16

Приправничката пракса можат да ја заменат:

- 1) три години поминати на должноста судија (на редовен, стопански или воен суд), јавен или воен обвинител или негов заменик, јавен или воен правобранител или негов помошник, или вонреден професор или доцент по правни науки на факултетите;
- 2) пет години поминати по завршениот правен факултет на правни работи во суд, обвинителство, правобранителство, во органи на државната управа, во адвокатска канцеларија, во установи и општествени и стопански организации, од кои најмалку една година во адвокатска канцеларија, во суд, обвинителство или правобранителство.

Член 17

Потврда за приправничката пракса помината во адвокатска канцеларија издава управниот одбор на адвокатската комора.

Потврда за приправничката пракса во суд, обвинителство, правобранителство, во органи на државната управа, во установи и општествени и стопански организации како и за службата што ја заменува приправничката пракса (член 16) издава раководителот на односното надлежство, установа или организација.

Управниот одбор на адвокатската комора може да одбие да издаде потврда за приправничката пракса ако утврди дека приправникот фактично не вршел пракса. Против решението на управниот одбор со кое се одбива издавањето на оваа потврда може да се поведе управен спор.

Адвокатски испит**Член 18**

По завршената приправничка пракса приправникот се здобива со правото да полага адвокатски испит.

Приправникот може да полага адвокатски испит и по наполнетите две години приправничка пракса, ако една година починал на пракса во адвокатска канцеларија.

Правото на полагање адвокатски испит го имаат и лицата што поминале на должностите и работите што ја заменуваат приправничката пракса (член 16).

Член 19

Адвокатскиот испит се полага пред испитна комисија што ја формира републичкиот, односно покраинскиот секретаријат за правосудна управа.

Испитната комисија се состои од претседател и од четири члена. Најмалку еден член на комисијата

е адвокат од листата што ја утврдил управниот одбор на адвокатската комора.

На адвокатскиот испит треба да се утврди дали кандидатот располага со достаточна теориско и практично знаење за вршење адвокатска работа.

Член 20

Адвокатскиот испит може да се полага најмногу трипати, сметајќи при тоа неположениот судиски испит да се зема како неположен адвокатски испит.

Член 21

Поблиски прописи за програмата на испитот, пријавувањето на испитот, одобрувањето на полагањето на испитот, за составот и работата на испитната комисија, за трошоците и таксите на испитот и за другите прашања што се однесуваат на полагањето на адвокатскиот испит донесува Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет по советување на Сојузот на адвокатските комори.

Запишување во именикот на адвокатите

Член 22

Барањето за запишување во именикот на адвокатите му се поднесува на управниот одбор на адвокатската комора на чие подрачје подносителот на барањето намерува да има адвокатска канцеларија.

Подносителот е должен кон барањето да поднесе докази дека ги исполнува условите за запишување во именикот на адвокатите (член 13 став 1 точ. 1—6, чл. 14 и 16) и да го назначи местото во кое намерува да отвори адвокатска канцеларија.

За барањето решава адвокатската комора по постапката што ја определува овој закон.

Член 23

За запишување во именикот на адвокатите потребно е управниот одбор и советот на адвокатската комора да се согласат дека подносителот на барањето ги исполнува условите определени со овој закон.

Постоенето на условите најпрво го оценува управниот одбор, а потоа советот на адвокатската комора.

Кога постои согласност на управниот одбор и на советот за основаноста на барањето, претседателот на управниот одбор ќе донесе решение подносителот на барањето да се запише во именикот на адвокатите. Ако таква согласност не постои, претседателот на управниот одбор ќе донесе образложено решение со кое се одбива барањето.

Против решението на адвокатската комора со кое се одбива барањето за запишување во именикот на адвокатите подносителот може да поведе управен спор.

Достојноста за довербата за вршење адвокатура се утврдува врз основа на факти, по слободна оценка.

Член 24

Пред разгледувањето на барањето за запишување во именикот на адвокатите претседателот на управниот одбор или членот на одборот што ќе го определи тој може да побара од подносителот да ги дополни доказите за своето право на запишување во именикот на адвокатите.

Член 25

Ако управниот одбор во текот на разгледувањето на барањето најде дека постојат околности што би укажувале дека подносителот не ги исполнува условите за запишување, ќе му доведи на еден член на одборот да ги испита овие околности. Членот на управниот одбор е должен де му ги соопшти тие околности на подносителот на барањето.

Подносителот на барањето има право во определен срок да поднесе докази што го потврдуваат неговото право на запишување.

Во текот на оваа постапка членот на управниот одбор може да ги бара од подносителот на барањето потребните известувања, определувајќи го сро-

кот за нивното поднесување, а може и самиот да прибира докази.

Резултатите од испитувањето членот на управниот одбор ќе ги изнесе на седницата на управниот одбор.

Член 26

При оценувањето на основаноста на барањето советот може да побара управниот одбор повторно да ги испита фактите или да ги испита новите факти или да го дополни своето образложение, а може и самиот да спроведе иста постапка како и управниот одбор (чл. 24 и 25).

Член 27

Ако мислењето на советот за основаноста на барањето за запишување се разликува од мислењето на управниот одбор, управниот одбор повторно ќе го разгледа барањето и разложите што ги изнесол советот.

Член 28

Решавањето за барањето за запишување во именикот на адвокатите ќе се одложи ако е против подносителот на барањето отворена истрага, а може да се одложи ако е против него наредено спроведување на извид или е поведена дисциплинска постапка поради дисциплински престап.

Член 29

Ако адвокатската комора во срок од шест месеци не реши за барањето кон кое се приложени сите потребни докази (член 13 став 1 точ. 1—6, чл. 14 и 16), а не постојат услови за одлагање на донесувањето на одлука (член 28), подносителот на барањето може да поведе управен спор како да е одбиено неговото барање за запишување во именикот на адвокатите.

Член 30

Ако е барањето за запишување одбиено, ново барање може да се подаде кога ќе бидат исполнети законските услови за запишување.

Ако е барањето за запишување одбиено поради тоа што подносителот не е достоин за довербата за вршење адвокатура, ново барање не може да ѝ се подаде на ниедна адвокатска комора пред истекот на две години од донесувањето на решението со кое е одбиено барањето.

Член 31

Ако по одобреното запишување се дознае дека не постоеле услови за здобивање со адвокатура (чл. 13, 14 и 16), управниот одбор на адвокатската комора ќе ја обнови постапката за запишување во именикот на адвокатите по своја иницијатива или по барање од советот или од републичкиот, односно покраинскиот секретаријат за правосудна управа.

Во случајот од членот 13 став 1 точка 7 постапката не може да се повтори ако изминале повеќе од две години од запишувањето во именикот на адвокатите.

Во обновената постапка ќе се применуваат одредбите што важат за запишување во именикот на адвокатите. Врз основа на спроведената постапка ќе се реши дали поранешната одлука за запишување останува во сила или се укинува и се определува бришење на адвокатот од именикот на адвокатите.

Член 32

Адвокатот на кој му е одобрено запишување во именикот на адвокатите е должен пред претседателот на управниот одбор на адвокатската комора да ја даде оваа свечена изјава:

„Свечено изјавувам дека должноста на адвокат ќе ја вршам совесно, дека во својата работа ќе се придржувам за Уставот, законите и статутот на комората и дека при сите свои постапки ќе внимавам на уледот на адвокатурата“.

Пред да ја положи свечената изјава адвокатот не може да врши адвокатски работи.

Глава трета

ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА АДВОКАТИТЕ

Член 33

Адвокатот има право во границите на законот и примените овластувања да ги употреби сите правни средства за кои смета дека можат да ѝ користат на странката што ја застапува.

Во застапувањето и одбраната на странката адвокатот е должен да постапува совесно и грижливо.

Член 34

Адвокатот е должен како тајна да го чува она што му го доверила странката.

Адвокатот не може да биде сослушан како сведок за она што му го доверила странката како на бранител во кривичната постапка, а во другите постапки адвокатот може да одбие да сведочи.

Член 35

Адвокатот може да ѝ го откаже на странката застапувањето. И покрај отказот адвокатот мора да го продолжи застапувањето, ако е потребно од странката да се отстрани некоја штета, но најмногу еден месец по соопштувањето на отказот.

По престанокот на застапувањето адвокатот на странката на нејзино барање ќе ѝ ги предаде сите нејзини списи и исправи.

Член 36

Адвокатот слободно одлучува дали ќе ѝ даде правна помош на странката што ќе му се обрне за оваа помош.

Адвокатот е должен да го одбие давањето на правна помош ако во истиот предмет ја застапувал противната странка тој или адвокат од истата канцеларија или како адвокатски приправник работел кај адвокатот што ја застапувал противната странка или во истиот предмет веќе работел како судија, судија поротник, јавен обвинител, јавен правобранител или извиден, односно истражен орган.

Член 37

Во застапувањето на странката адвокатот може да го замени адвокат или, во границите на законот, адвокатски приправник што работи во неговата канцеларија.

Член 38

Адвокат не може да биде притворен ниту ставен во истражен затвор поради кривично дело сторено во вршењето на адвокатската должност, без претходно одобрување од советот на окружниот суд составен од тројца судии.

Член 39

Адвокатите се социјално осигурени согласно со постојните прописи.

Член 40

Адвокатот што е запишан во именикот на адвокатите на една комора има право да врши адвокатска работа на целата територија на Југославија.

Член 41

Адвокатот што е запишан во именикот на адвокатите на една адвокатска комора има право од таа комора да се испише и да се запише во именикот на адвокатите на друга адвокатска комора. Во тој случај другата адвокатска комора не ги испитува условите за запишување во именикот на адвокатите.

Член 42

Адвокат може да има најмногу два адвокатски приправника и еден правник за вршење стручни работи во адвокатската канцеларија.

Член 43

Адвокатот е должен да овозможи приправникот што е кај него на пракса да се оспособи за вршење адвокатски работи.

Адвокатот ќе му го пријави на управниот одбор на адвокатската комора секој прекин на праксата на приправникот што трае подолго од триесет дена.

По барање од управниот одбор адвокатот е должен да поднесе извештај за текот и успехот на праксата на адвокатскиот приправник. Во секој случај адвокатот ќе го поднесе овој извештај кога приправникот ќе престане да ја врши кај него приправничката пракса.

Член 44

Адвокатот има право на награда за својата работа како и право на надоместок на трошоците во врска со свршената работа.

Сојузниот извршен совет по сослушување на Сојузот на адвокатските комори ќе донесе прописи за наградите и за надоместокот на трошоците за работата на адвокатите.

Во сопствен предмет адвокатот нема право на награда.

Член 45

Адвокатот што е определен да ја застапува странката бесплатно има право на награда според посебни прописи.

Во поглед на наградата и трошоците на адвокатот што е поставен за бранител по службена должност, важат одредбите од Законикот за кривичната постапка.

Член 46

Адвокатот може за направените трошоци и за стасаната награда да се намира од готовината што ја положила неговата странка или што ја примил за неа, ако меѓу адвокатот и странката не е нешто друго договорено. Во тој случај адвокатот е должен без одлагање да изврши пресметка со странката.

Член 47

Адвокатот во вршењето на адвокатурата може да се занимава исклучиво со застапување на една или повеќе стопански организации.

Стопанските организации можат на адвокатот што е нивен застапник да му плаќаат награда во определени месечни износи.

Член 48

Адвокатот слободно го определува местото во кое ќе биде седалиштето на неговата канцеларија. Адвокатот може да има само една канцеларија.

Член 49

Повеќе адвокати можат да имаат заедничка канцеларија.

Меѓусебните права и обврски на адвокатите што имаат заедничка канцеларија се утврдуваат со договор.

Член 50

Адвокатот што со договорот се обврзал да работи во службата за правна помош на народен одбор или на општествена организација или да застапува една или повеќе стопански организации, може да има своја канцеларија, а може да работи и во просториите на народниот одбор, односно на општествената или стопанската организација.

Член 51

Адвокатот може да го промени седалиштето на својата канцеларија.

Кога адвокатот намерува да го промени седалиштето на својата канцеларија претходно за тоа ќе го известат управниот одбор на адвокатската комора.

Адвокатот може да го премести седалиштето на својата канцеларија по истекот на еден месец од известувањето дадено на комората.

Член 52

Адвокатот е должен да го стави својот потпис врз секоја исправа или поднесок што го составил тој самиот или што е составен во неговата канцеларија.

Член 53

Секоја адвокатска канцеларија има свој назив и печат.

Називот на канцеларијата мора да биде истакнат на зградата во која е сместена канцеларијата.

Член 54

Во називот на својата канцеларија адвокатот може да ја истакне гранката на правото во која се специјализира.

Под кои услови му се признава на адвокат специјалност ќе пропише Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет по советување на Сојузот на адвокатските комори.

Член 55

Во границите определени со статутот адвокатот е должен на органите на комората да им дава известувања и податоци што се однесуваат на вршењето на неговите адвокатски работи.

Глава четврта**ЗАПИРАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА АДВОКАТУРАТА****Запирање на вршењето на адвокатурата****Член 56**

На адвокатот ќе му се запре вршењето на адвокатурата ако е против него отворена истрага.

На адвокатот може да му се запре вршењето на адвокатурата ако е против него, за дело што би го правело неподобен за вршење адвокатски работи, наречено спроведување извид или е поведена дисциплинска постапка поради дисциплински престеп или ако е обновен постапката за запишување во именикот на адвокатите (член 31).

Решението за запирање на вршењето адвокатура го донесува управниот одбор. Против ова решение не може да се поведе управен спор.

Кога е против адвокат отворена истрага управниот одбор ќе донесе решение за запирање на адвокатурата во рок од три дена од доставувањето на решението за отворање на истрагата.

Член 57

Запирањето на вршењето адвокатура повлекува и запирање на вршењето должности во органите на адвокатската комора.

Член 58

Кога дисциплинската односно кривичната постапка ќе биде правосилно запрена или кога ќе стане правосилна ослободителната пресуда или друга пресуда која не повлекува престанок на правото на адвокатура или пресудата со која обвинението се одбива, освен пресудата со која обвинението се одбива поради ненадлежност, или кога во обновената постапка (член 31) ќе се реши поранешната одлука за запишување да останува во сила, адвокатот на кој му е запрено вршењето на адвокатурата може повторно да врши адвокатски работи како и должности во органите на адвокатската комора.

Престанок на правото на адвокатура**Член 59**

На адвокат му престанува правото на вршење адвокатура:

- 1) ако загуби југословенско државјанство;
- 2) ако биде лишен од деловна способност;
- 3) ако биде осуден на казната ограничување на граѓанските права;
- 4) ако биде осуден на казната забрана да се занимава со адвокатура;
- 5) ако биде осуден од дисциплински суд на казната губење право на адвокатура;
- 6) ако самиот се откаже од вршењето на адвокатура;
- 7) ако не врши адвокатура без оправдана причина непрекинато подолго од една година;
- 8) ако стапи во постојан службенички однос.

Член 60

Решението за престанок на правото на адвокатура во случаите од членот 59 точ. 6 до 8 од овој закон го донесува управниот одбор на адвокатската комора.

Во другите случаи од членот 59 на овој закон управниот одбор врз основа на правосилна одлука ќе донесе решение за бришење на адвокатот од именикот на адвокатите.

Против овие решенија на управниот одбор може да се поведе управен спор.

Член 61

Адвокат не може да врши адвокатура.

1) во случај на губење на државјанството, следно кога е со правосилна одлука утврдено губењето на државјанството;

2) во случај на лишување од деловната способност, од денот кога е правосилно решено за лишувањето од деловната способност;

3) во случаите на осуда на казната ограничување на граѓанските права, на казната забрана да се занимава со адвокатура и на казната губење на правото на адвокатура, од денот на правосилноста на судската пресуда;

4) во случај на стапување во постојан службенички однос од денот на стапувањето на должност.

Во другите случаи адвокатот не може да врши адвокатура од денот на доставувањето на решението на управниот одбор за престанок на правото на адвокатура.

Член 62

Адвокатот на кој му престанало правото на адвокатура не може да бара повторно да се запише во именикот на адвокатите.

1) во случај на осуда на казната ограничување на граѓанските права или на казната забрана да се занимава со адвокатура, пред да биде омаа казна издржана или простена;

2) во случај на осуда на дисциплинската казна губење на правото на адвокатура, пред да биде оваа казна издржана;

3) во случај на откажување од вршењето на адвокатура или поврнење на адвокатура без оправдан разлог, пред да истечат шест месеци од денот на донесувањето на решението за престанок на адвокатурата.

Во другите случаи адвокатот на кој му престанало правото на адвокатура може да бара повторно да се запише во именикот на адвокатите кога ќе престанат разлозите поради кои настанил престанокот на адвокатурата.

За барањето за ново запишување ќе се решава според одредбите од чл. 22—29 од овој закон.

Член 63

Надлежните органи се должни да го известат управниот одбор на адвокатската комора за поведувањето на кривична постапка, за отворањето на истрага и за донесувањето на осудителна пресуда против адвокатот. Овие органи се исто така должни да го известат управниот одбор кога ќе биде донесена одлука со која правосилно се завршува кривичната постапка.

Глава петта**АДВОКАТСКИ ПРИПРАВНИЦИ****Запишување во именикот на адвокатските приправници****Член 64**

Адвокатски приправник станува лицето што ќе биде запишано во именикот на адвокатските приправници.

Именик на адвокатските приправници се води во секоја адвокатска комора.

Управниот одбор на адвокатската комора ќе му издаде на секој адвокатски приправник легитимација на адвокатски приправник.

Член 65

Запишување во именикот на адвокатските приправници може да бара секој што ги исполнува овие услови:

- 1) да е југословенски државјанин;
- 2) да е деловно способен;
- 3) да завршил правен факултет;
- 4) да не е во постојан службенички однос.

Запишување во именикот на адвокатските приправници не може да бара лице што е осудено на казната ограничување на граѓанските права, додека трае таа казна, како ни лице што ги исполнува условите за запишување во именикот на адвокатите.

Член 66

Барањето за запишување во именикот на адвокатските приправници му се поднесува на управниот одбор на адвокатската комора на чие подрачје е седиштето на адвокатската канцеларија во која подносителот на барањето ќе биде на пракса.

Член 67

За запишувањето во именикот на адвокатските приправници решава управниот одбор на адвокатската комора. Против решението на управниот одбор со кое се одбива барањето за запишување подносителот може да поведе управен спор.

За запишувањето во именикот на адвокатските приправници согласно ќе се применуваат одредбите од овој закон за постапката пред управниот одбор за запишувањето во именикот на адвокатите.

Член 68

Ако по одобреното запишување во именикот на адвокатските приправници се обнови постапката за запишување (член 31) и во таа постапка се утврди дека лицето запишано во именикот на адвокатските приправници не ги исполнувало условите за запишување, времето поминато на пракса не се засметува во приправничката пракса.

Права и должности**Член 69**

Адвокатскиот приправник е должен во текот на приправничката пракса да работи на сите адвокатски работи што ќе му бидат доверени од страна на адвокатот.

Адвокатскиот приправник не може самостојно и за своја сметка да врши адвокатски работи.

Член 70

Адвокатскиот приправник е овластен да го заменува само адвокатот кај кого е на пракса, и тоа во границите што ги определува законот.

Адвокатскиот приправник што во застапувањето го заменува адвокатот, е должен да работи по упатствата и во рамките на овластувањата што ги добива од адвокатот.

Адвокатскиот приправник може да го заменува адвокатот кај кого е на пракса и кога е овој овластен да замени друг адвокат.

Адвокатскиот приправник не може да го заменува адвокатот во застапувањето на странката чиј противник застапувал адвокатот кај кого приправникот порано бил на пракса.

Член 71

Адвокатскиот приправник е должен како тајна да го чува она што го дознал во вршењето на својата должност.

Адвокатскиот приправник не може да биде сослушан како сведок за она што му го доверила странката како на заменик на бранителот во кривичната постапка, а во другите постапки адвокатскиот приправник може да одбие да сведочи.

Член 72

Адвокатскиот приправник е должен во срок од три години по здобивањето со правото за по-

лагање адвокатски испит да го положи овој испит (член 18 став 1).

Управниот одбор на адвокатската комора од оправдани причини може да го продолжи овој срок уште за две години.

Член 73

Адвокатскиот приправник има право да ја менува адвокатската канцеларија, за што е должен да го извести управниот одбор на адвокатската комора.

Ако адвокатскиот приправник склучил нов договор со адвокат што има седиште на канцеларијата на подрачје на друга адвокатска комора, тој е должен да се испише од именикот на адвокатските приправници на досегашната комора и да се запише во именикот на адвокатските приправници од другата комора. Во тој случај другата адвокатска комора не испитува дали постојат услови за запишување во именикот.

Член 74

Адвокатскиот приправник што поминал една година на пракса во адвокатска канцеларија има право да бара да биде упатен на пракса во суд.

Адвокатскиот приправник ќе му се обрне преку адвокатската комора на републичкиот, односно покраинскиот секретаријат за правосудна управа, кој ќе го постави адвокатскиот приправник во определен суд и ќе му определи звање и плата според позитивните прописи.

Член 75

Адвокатскиот приправник ги има сите права што според позитивните прописи им припаѓаат на лицата во работен однос.

Платата на адвокатскиот приправник не може да биде помала од почетната плата на судискиот приправник.

Престанок на праксата во адвокатска канцеларија**Член 76**

На адвокатскиот приправник му престанува приправничката пракса и ќе се брише од именикот на адвокатските приправници:

- 1) ако загуби југословенско државјанство;
- 2) ако биде лишен од деловна способност;
- 3) ако биде осуден на казната ограничување на граѓанските права;
- 4) ако стапи во постојан службенички однос;
- 5) ако самиот побара бришење од именикот на адвокатските приправници;
- 6) ако за време од шест месеци без оправдана причина не врши пракса кај адвокат;
- 7) ако со пресуда на дисциплинскиот суд му е изречена казната бришење од именикот на адвокатските приправници;
- 8) ако во определениот срок не го положи адвокатскиот испит (член 72) или ако и по трет пат не го положи овој испит;
- 9) ако без оправдани причини во срок од две години по положениот адвокатски испит не побара запишување во именикот на адвокатите, а во секој случај, ако ова запишување не го побара во срок од три години.

Праксата во адвокатската канцеларија престанува и кога е одбиено барањето на адвокатскиот приправник за запишување во именикот на адвокатите.

Член 77

Адвокатскиот приправник на кој му престанала праксата во адвокатска канцеларија (член 76) не може да бара повторно да се запише во именикот на адвокатските приправници:

- 1) во случај на осуда на казната ограничување на граѓанските права или на дисциплинската казна бришење од именикот на адвокатските приправници, пред да биде оваа казна издржана;
- 2) во случајот од членот 76 став 1 точка 6 од овој закон, пред да изминат шест месеци од доно-

сувањето на решението за престанок на приправничката пракса.

Адвокатскиот приправник на кој му престанала праксата според членот 76 став 1 точ. 8 и 9 и став 2 од овој закон не може повеќе да бара да се запише во именикот на адвокатските приправници.

Во другите случаи адвокатскиот приправник на кој му престанала праксата во адвокатска канцеларија може да побара повторно да се запише во именикот на адвокатските приправници кога ќе престанат причините поради кои настапил престанокот на праксата.

За барањето за ново запишување ќе се решава според одредбите на членот 67 на овој закон.

Во поглед на престанокот на праксата во адвокатска канцеларија согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 60 и 61 на овој закон.

Член 78

Адвокатскиот приправник на кој му престанала праксата во адвокатска канцеларија поради вршењето на задолжителна пракса во суд и кој повторно се враќа на пракса во адвокатска канцеларија, не мора да бара ново запишување во именикот на адвокатските приправници, туку за тоа само ќе ја извести адвокатската комора на која ѝ припаѓа.

Член 79

Управниот одбор на адвокатската комора може да му го преземе на адвокатскиот приправник првото да го заменува адвокатот во застапувањето ако е против приправникот поведена кривична или дисциплинска постапка. Оваа одлука на управниот одбор е конечна и против неа не може да се поведе управен спор.

Глава шеста

ОРГАНИЗАЦИЈА НА АДВОКАТУРАТА

Основање и членство на адвокатската комора

Член 80

Адвокатските комори се основаат на подрачјето на народните републики, како и на подрачјето на Автономна Покраина Војводина.

Членови на комората се адвокатите што им е седалиштето на канцеларијата на подрачјето на комората.

Адвокатската комора ја претставува претседателот на управниот одбор на комората.

Собрание на адвокатската комора

Член 81

Собранието на адвокатската комора го сочинуваат членовите на комората.

Членовите на комората имаат право да присуствуваат на собранието на комората, да избираат органи на комората и да бидат избрани во органите на комората, на собранието да поднесуваат предлози, да земаат збор и да гласаат за сите прашања што се ставени на дневен ред.

Членовите на комората на кои им е запрено вршењето на адвокатурата немаат право на глас на собранието.

Член 82

На собранието на адвокатската комора учествуваат и претставници на адвокатските приправници. Тие имаат право да земаат збор по сите прашања што се ставени на дневен ред, но немаат право на глас.

Претставниците на адвокатските приправници ги избира организацијата на адвокатските приправници.

Со статутот на комората ќе се определи бројот на претставниците на адвокатските приправници на собранието на комората.

Член 83

Собранието на адвокатската комора:

1) расправа за сите прашања што се од интерес за правилното вршење на адвокатурата и за

положбата на адвокатите и адвокатските приправници и за тоа донесува заклучоци и препораки;

2) го утврдува статутот на комората;

3) донесува правилник за работата на собранието;

4) избира претседател, заменик претседател и членови на управниот одбор;

5) избира определен број членови на советот,

6) избира претседател, заменик претседател и судии на дисциплинскиот суд, како и дисциплински обвинител и негови заменици;

7) избира членови на комисијата за преглед на финансиското работење;

8) ја утврдува листата на адвокатите што ќе вршат должност на членови на дисциплинскиот совет на врховниот суд;

9) врши и други работи определени со статутот.

Член 84

Собранието на адвокатската комора е редовно и вонредно.

Редовното собрание се состанува еднаш годишно.

Вонредно собрание може да свика советот или управниот одбор на своја иницијатива или по барање на една третина од членовите на собранието.

Член 85

Кога собранието ќе го разреши целиот управен одбор на адвокатската комора или поодделни негови членови или кога ќе ги разреши членовите на советот што ги избира тоа, членовите на дисциплинскиот суд, дисциплинскиот обвинител неговите заменици или членовите на комисијата за преглед на финансиското работење, ќе се извршат нови избори на истото собрание.

Совет на адвокатската комора

Член 86

Советот на адвокатската комора го сочинуваат:

1) членовите што ги избира републичкото народно собрание односно Народната скупштина на Автономна Покраина Војводина од редовите на правниците и јавните работници што можат да прикоснат за работата на советот;

2) членовите од редот на адвокатите, што ги избира собранието на адвокатската комора;

3) еден претставник на адвокатските приправници, што го избира организацијата на адвокатските приправници.

Претседателот на управниот одбор на адвокатската комора според својата положба е член на советот. Другите членови на управниот одбор не можат да бидат избрани за членови на советот.

Член 87

Советот на адвокатската комора:

1) ги претресува прашањата од општо значење за адвокатурата и за тоа му дава препораки на управниот одбор и им подава предлози на надлежните државни органи;

2) се грижи за унапредување на адвокатурата и за тоа донесува заклучоци;

3) учествува во донесувањето на одлуки за запишување во именикот на адвокатите;

4) избира од своите редови еден член и негов заменик во Сојузот на адвокатските комори;

5) врши други работи определени со овој закон или со статутот на комората.

Член 88

Бројот на членовите на советот го утврдува републичкото народно собрание, односно Народната скупштина на Автономна Покраина Војводина по предлог од надлежниот извршен совет.

Бројот на членовите на советот не може да биде помал од осум ниту поголем од дваесет, вклучувајќи го во овој број претседателот на управниот одбор на адвокатската комора и претставникот на адвокатските приправници.

Републичкото народно собрание, односно Народната скупштина на Автономна Покраина Во

години ги избира половината од членовите на советот.

Член 89

Членовите на советот се избираат на три години.

Пред истекот на ова време членовите на советот можат да бидат разрешени од страна на телото што ги избрало.

Член 90

Советот донесува одлуки на седници.

Советот полноважно решава ако е присутно мнозинството од неговите членови, а одлуките ги донесува со мнозинство на гласови од присутните. Кога советот учествува во донесувањето на одлука за запишување во именикот на адвокатите и кога избира свои претставници во Сојузот на адвокатските комори, одлуката на советот е полноважна ако за неа гласало мнозинството на неговите членови.

Советот може да формира комисии за подготвување и проучување на прашања од својата надлежност.

Одлуките на советот ги потпишува претседателот.

Член 91

Членовите на советот помеѓу себе избираат претседател, заменик претседател и секретар.

Претседателот на управниот одбор не може да биде избран за претседател на советот.

Претседателот на советот ги свикува седниците и раководи со работата на седниците. Претседателот ги свикува седниците по своја иницијатива или по барање на управниот одбор или на една третина од членовите на советот.

Управен одбор на адвокатската комора

Член 92

Управниот одбор на адвокатската комора го сочинуваат адвокатите што ги избира собранието на адвокатската комора и претставниците на адвокатските приправници што ги избира организацијата на адвокатските приправници.

Со статутот на комората се утврдува бројот на членовите на управниот одбор како и бројот на претставниците на адвокатските приправници во управниот одбор.

Член 93

Управниот одбор на адвокатската комора:

1) соработува со советот во подготвување и донесување на препораки и предлози за прашања од општо значење за адвокатурата;

2) ја следи работата на адвокатите и адвокатските приправници и презема мерки за правилно вршење на адвокатурата;

3) се грижи за стручното усовршување на адвокатите и адвокатските приправници;

4) учествува во донесувањето на одлуките за запишување во именикот на адвокатите и решава за запишувањето во именикот на адвокатските приправници;

5) избира од своите редови еден член и негов заменик во Сојузот на адвокатските комори;

6) ги извршува одлуките и заклучоците на собранието;

7) ги извршува заклучоците на советот донесени во рамките на делокругот утврден со законот или статутот;

8) врши и други работи определени со овој закон или со статутот на комората.

Комисијата за преглед на финансиското работење

Член 94

Комисијата за преглед на финансиското работење го прегледува паричното работење на управниот одбор и завршната сметка и за својот наод му поднесува секоја година извештај на собранието на адвокатската комора.

Комисијата за преглед на финансиското работење се состои од три члена.

Дисциплински суд

Член 95

Дисциплинскиот суд им суди на адвокатите и на адвокатските приправници за потешки повреди на должноста и утледот на адвокатурата.

Член 96

Дисциплинскиот суд на адвокатската комора се состои од претседател, негов заменик и од потребен број членови.

Дисциплинскиот суд суди во совет од три члена. Претседателот на дисциплинскиот суд го определува составот на советот на дисциплинскиот суд.

Член 97

Членовите на дисциплинскиот суд од редот на адвокатите се избираат на три години. Тие можат да бидат разрешени од должноста и пред истекот на овој срок со одлука на собранието на адвокатската комора.

Кога дисциплинскиот суд му суди на адвокатски приправник, еден член на советот се определува од листата што ја утврдила организацијата на адвокатските приправници.

Дисциплински обвинител

Член 98

Дисциплинскиот обвинител поведува дисциплинска постапка, го застапува обвинението на претресот пред дисциплинскиот суд, изјавува жалба и презема во дисциплинската постапка други дејствија на кои е според законот овластен.

Замениците на дисциплинскиот обвинител во дисциплинската постапка ги имаат истите права и должности како и дисциплинскиот обвинител и работат по негови упатства.

Сојуз на адвокатските комори

Член 99

Сојузот на адвокатските комори ја претставува во земјата и во странство адвокатурата на Југославија, ја ускладува работата на адвокатските комори по прашањата што се од општ интерес за адвокатурата и за овие прашања им дава препораки на адвокатските комори и предлози на надлежните државни органи.

Член 100

Сојузот на адвокатските комори работи во пленум и преку своето претседателство.

Пленумот на Сојузот на адвокатските комори го сочинуваат по еден член на советот и управниот одбор на секоја адвокатска комора.

Членовите на пленумот се избираат на време од три години, а можат да бидат разрешени и пред истекот на овој срок од органите што ги избрале.

Член 101

За вршење на текуштите работи на Сојузот и за подготвување седниците на пленумот членовите на пленумот избираат свое претседателство од редот на своите членови адвокати.

Претседателството на Сојузот го сочинува претседател на Сојузот, еден или повеќе негови заменици и секретар.

Претседателот на Сојузот го претставува Сојузот на адвокатските комори.

Член 102

Седниците на пленумот ги свикува претседателот на Сојузот по своја иницијатива, по барање на една третина од членовите на пленумот или по барање на советот или управниот одбор на една адвокатска комора.

Пленумот полноважно решава со мнозинство гласови на сите членови.

Одлуките на Сојузот ги потпишува претседателот.

Член 103

Правилата на Сојузот ги донесува пленумот. Со правилата на Сојузот на адвокатските комори, покрај останатото, се утврдува колкав е уделот на секоја адвокатска комора во подмирувањето на трошоците за работењето на Сојузот.

Глава седма

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ НА АДВОКАТИТЕ И НА АДВОКАТСКИТЕ ПРИПРАВНИЦИ

Услови на одговорноста и дисциплински казни

Член 104

Адвокатите и адвокатските приправници одговараат дисциплински според одредбите од овој закон за повреди на своите должности и за нарушување угледот на адвокатурата.

За потешки повреди на должноста и угледот на адвокатурата (дисциплински престапи) адвокатите и адвокатските приправници одговараат пред дисциплинскиот суд на адвокатската комора.

За помали повреди на должноста и угледот на адвокатурата адвокатите и адвокатските приправници одговараат пред комисија од три члена што ја определува управниот одбор од редот на своите членови.

Член 105

Како потешки повреди на адвокатските должности и угледот на адвокатурата од страна на адвокатот ќе се смета особено:

1) ако адвокатот, во случај на законски пречки, на недозволан начин постигнал запишување во именикот на адвокатите;

2) ако сторил кривично дело од таква природа да доаѓа во прашање достоинството за довербата за натамошно вршење на адвокатурата;

3) ако за време на запирањето на адвокатурата врши адвокатски работи или таа мерка ја изигрува на кој и да е начин;

4) ако противно на законот посредува кај државните органи или кај установите што вршат јавна служба, или недостојно истапува пред овие органи односно установи;

5) ако очигледно несовесно ги врши адвокатските работи, а особено ако несовесно или нестручно ги застапува странките;

6) ако несовесно ги врши работите на преземател на адвокатска канцеларија и така им нанесе поголема штета на наследниците или на филијалата на адвокатот чија канцеларија ја презел;

7) ако ја повреди должноста за чување на тајната;

8) ако противно на позитивните прописи побара награда од странката што е должен да ја застапува бесплатно, или ако бара или прими награда поголема отколку што е пропишано во тарифата, а особено ако договори награда според успехот во застапувањето;

9) ако несовесно го води материјалното работење на странката, а особено ако на странката без оправдана причина не ѝ положи пресметка или не ѝ ги исплати парите што за нејзина сметка ги примил;

10) ако на јавна продажба на која го застапува доверителот купи за своја сметка или за сметка на свои роднини предмети што се продаваат или тоа го сноси за сметка на други лица противно на налозите и интересите на застапуваната странка;

11) ако бара клиенти на очигледно недостоен начин, или потпомага надриписарство или држи филијала на својата канцеларија;

12) ако за подолго време не ги извршува материјалните обврски што произлегуваат од членството во комората или обврските од социјалното осигурување;

13) ако потешко ги повреди законските обврски спрема приправникот што е кај него на пракса;

14) ако потешко ги повреди своите должности спрема органите на адвокатската комора;

Член 106

Како потешки повреди на должности и угледот на адвокатурата од страна на адвокатски приправник ќе се смета особено:

1) ако фактично не врши пракса во адвокатската канцеларија;

2) ако потешко ги повреди своите законски обврски спрема адвокатот кај кого е на пракса;

3) ако адвокатските работи ги врши самостојно и за своја сметка.

Како дисциплински престапи на адвокатските приправници ќе се сметаат и престапите од членот 105 на овој закон, ако адвокатскиот приправник може да ги стори со оглед на овластувањата што му се признаени со закон.

Член 107

За помали повреди на должноста и угледот на адвокатурата може да му се изрече на адвокатот опомена или парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

За дисциплински престапи на адвокатот можат да му се изречат овие казни:

1) укор;

2) парична казна од 3.000 до 30.000 динари;

3) губење на правото на адвокаттура од шест месеци до пет години

Член 108

За помали повреди на должноста и угледот на адвокатурата на адвокатскиот приправник може да му се изрече опомена или парична казна до 1.000 динари.

За дисциплински престапи на адвокатскиот приправник можат да му се изречат овие казни:

1) укор;

2) парична казна од 500 до 5.000 динари;

3) бришење од именикот на адвокатските приправници за време од шест месеци до две години.

Член 109

При определувањето на казната за дисциплински престап судот ќе ги земе предвид сите околности од кои зависи видот и височината на казната, а особено големината на штетата што настанала, побудите поради кои е извршен престапот и дали адвокатот, односно адвокатскиот приправник порано бил осудуван за дисциплински престап. а при изрекувањето на парична казна и имотните прилики.

Член 110

Кога е за дисциплински престап изречена парична казна, во пресудата ќе се определи рокот за плаќање, кој не може да биде покус од петнаест дена ниту подолг од три месеци

Во оправдани случаи дисциплинскиот суд може да дозволи паричната казна да се исплати во рати. Во тој случај судот ќе го определи начинот на отплатувањето и рокот на исплатата, кој не може да биде подолг од една година.

Паричната казна се наплатува во корист на адвокатската комора.

Правосилната пресуда на дисциплинскиот суд и правосилната одлука на комисијата од управниот одбор за изречената парична казна можат да се извршат според правилата на извршната постапка.

Член 111

Адвокатот на кој му е изречена казната губење право на адвокаттура не може да врши адвокаттура на целата територија на Југославија.

Адвокатскиот приправник на кој му е изречена казната бришење од именикот на адвокатските приправници не може за време на траењето на казната да се запише во именикот на адвокатските приправници на ниедна адвокатска комора на територијата на Југославија.

Дисциплинскиот суд на адвокатската комора што ги изрекол овие казни ќе ги извести за тоа сите адвокатски комори.

Поведување на дисциплинска постапка

Член 112

Дисциплинска постапка поведува дисциплинскиот обвинител штом ќе дознае дека е извршен дисциплински престап.

Дисциплинскиот обвинител поведува дисциплинска постапка по своја иницијатива или на барање од управниот одбор на комората или од републичкиот, односно покраинскиот секретар за правосудна управа.

Член 113

Кога ќе ја поведе дисциплинската постапка дисциплинскиот обвинител ќе го извести за тоа обвинетиот, ќе му соопшти за кое дело е поведена постапка против него и ќе го повика во определениот срок писмено да ја изнесе својата одбрана.

Дисциплинскиот обвинител може во текот на целиот извид да го сослуша обвинетиот.

Дисциплинскиот обвинител е овластен да презема и други дејствија во постапката со цел за утврдување на фактите што го товарат обвинетиот како и на фактите што му користат.

Член 114

Адвокатот на кој му престанало правото на адвокатура поради одрекување од вршењето на адвокатура или поради невршење на адвокатура може да биде дисциплински осуден ако е дисциплинската постапка поведена пред да е донесено решението за престанокот на адвокатурата.

Оваа одредба согласно ќе се применува и на адвокатскиот приправник на кој му престанала приправничката пракса според одредбата на членот 76 став 1 точ. 4, 5 и 6 од овој закон.

Член 115

Откако ќе ги спроведе потребните извиди, дисциплинскиот обвинител подигнува обвинителен акт.

Против обвинителниот акт не може да се поднесе приговор.

Ако дисциплинскиот обвинител, што сам ја повел дисциплинската постапка, смета дека нема основ за гонење, ќе ја запре постапката, а ако постапката ја повел на барање од управниот одбор или од републичкиот или покраинскиот секретар за правосудна управа ќе побара дисциплинскиот суд да реши за запирање на постапката.

Постапка пред судот

Член 116

Дисциплинскиот суд може во седница на совет да донесе решение да се запре постапката поради тоа што делото кое е предмет на обвинението не е дисциплински престап или што постојат околности што ја исклучуваат дисциплинската одговорност или што нема достаточни докази дека е обвинетиот основано сомнителен за делото што е предмет на обвинението.

Ако дисциплинскиот суд најде дека е сторена помала повреда на должноста или угледот на адвокатурата, може за оваа повреда сам да изрече казна или предметот да ѝ го отстапи на комисија од управниот одбор на адвокатската комора.

Дисциплинскиот суд може да му го врати обвинението на дисциплинскиот обвинител со барање да се дополнат извидите.

Ако дисциплинскиот суд смета дека е делото што е предмет на обвинението кривично дело, ќе го извести за тоа надлежниот јавен обвинител. Во тој случај дисциплинскиот суд може да застане со судењето додека кривичната постапка правосилно не се заврши.

Решенијата од ст. 1 и 2 на овој член дисциплинскиот суд ќе им ги достави на обвинетиот, на дисциплинскиот обвинител и на републичкиот односно покраинскиот секретар за правосудна управа.

Член 117

Ако дисциплинскиот суд не ја запре дисциплинската постапка или не му го врати обвинителниот акт на дисциплинскиот обвинител, ќе нареди обвинителниот акт да му се достави на обвинетиот заедно со показната за претрес.

Претрес може да се одржи иако обвинетиот, кој е уредно повикан, не е присутен, а својот изостанок не го оправдал.

Претресот ќе се одложи ако дисциплинскиот обвинител не е присутен.

Ед постапката пред судот дисциплинскиот обвинител не може да се откаже од обвинението ако е постапката поведена на барање од управниот одбор или од републичкиот, односно покраинскиот секретар за правосудна управа.

Пресудата на дисциплинскиот суд секогаш ќе им се достави на обвинетиот, на дисциплинскиот обвинител и на републичкиот, односно покраинскиот секретар за правосудна управа.

Член 118

Во дисциплинската постапка не можат да се расправаат барања за надоместок на штета сторена со извршувањето на дисциплински престап.

Жалба и барање за заштита на законитоста

Член 119

Против пресудата на дисциплинскиот суд можат да изјават жалба обвинетиот, дисциплинскиот обвинител и републичкиот, односно покраинскиот секретар за правосудна управа. Дисциплинскиот обвинител и републичкиот, односно покраинскиот секретар за правосудна управа можат да изјават жалба и против решенијата на дисциплинскиот суд од ст. 1 и 2 на членот 116 од овој закон.

Ако пресудата на дисциплинскиот суд му е изречена на адвокатски приправник, жалбата може да ја изјави и организацијата на адвокатските приправници.

Жалбата му се поднесува на републичкиот врховен суд, односно на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина, преку дисциплинскиот суд во рок од петнаесет дена од доставувањето на одлуката.

Врховниот суд решава во совет од пет членови, од кои претседателот на советот и двајца членови се судии од тој суд а двајца членови адвокати од листата што ја утврдило собрание на адвокатската комора. Кога врховниот суд решава за жалбата против одлуката на дисциплинскиот суд изречена на адвокатски приправник, наместо еден адвокат еден член на советот е лице од листата што ја утврдила организацијата на адвокатските приправници.

Врховниот суд може да ја потврди, преправи или укине одлуката на дисциплинскиот суд.

Одлуката на врховниот суд секогаш ќе им се достави на обвинетиот, на дисциплинскиот обвинител и на републичкиот, односно покраинскиот секретар за правосудна управа.

Член 120

Против пресудата на републичкиот врховен суд, односно на Врховниот суд на Автономна Покраина Војводина, со која е повреден законот, може републичкиот, односно покраинскиот секретар за правосудна управа во рок од шест месеци од правосилноста на пресудата, да му поднесе барање за заштита на законитоста на Сојузниот врховен суд. И по истекот на овој рок може во корист на осудениот да се подигне барање за заштита на законитоста ако на адвокатот му е изречена казната губење право на адвокатура.

Кога решава за барањето за заштита на законитоста, Сојузниот врховен суд ги има истите овластувања како и републичкиот врховен суд кога решава за жалбата против одлуката на дисциплинскиот суд.

Сојузниот врховен суд решава во совет од пет судии.

Член 121

Ако со овој закон не е пропишано поинаку, во дисциплинската постапка против адвокатите и адвокатските приправници согласно ќе се применуваат одредбите од Законикот за кривичната постапка.

Постапка пред комисијата на управниот одбор

Член 122

Извидите во постапката за изрекување на казна поради помали повреди на должноста или поради помали повреди на угледот на адвокатурата сторени од страна на адвокати или адвокатски приправници ги води еден член на комисијата на управниот одбор.

Во оваа постапка мора пред изрекувањето на казната на обвинетиот да му се даде можност да ја изнесе својата одбрана.

Против решението на комисијата на управниот одбор е дозволена жалба само ако е изречена казна. Жалбата може да ја изјави само обвинетиот.

За жалбата решава дисциплинскиот суд на адвокатската комора, чија одлука е конечна.

Кога дисциплинскиот суд во втор степен му суди на адвокатски приправник, еден член на советот е претставник на организацијата на адвокатските приправници (член 97 став 2).

Застареност

Член 123

Гонењето за дисциплински престапи застарува за две години, а за помали повреди на должноста или на угледот на адвокатурата — за шест месеци од денот на извршувањето.

Извршувањето на паричната казна изречена од дисциплинскиот суд или од комисијата на управниот одбор на адвокатската комора застарува за две години од денот на правосилноста на одлуката за казната.

Член 124

Застареноста на гонењето и застареноста на извршувањето на казната се прекинува со дејствијата со кои според одредбите на Кривичниот законик се прекинува застареноста.

Застареност на гонењето и застареност на извршувањето на казната настанува во секој случај кога ќе помине двапати по онолку време колку според овој закон се бара за застареноста на гонењето, односно на извршувањето на казните.

Глава осма

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 125

Адвокатите што на денот на влегувањето во сила на овој закон се запишани во именикот на адвокатите можат да вршат адвокатура иако не ги исполнуваат условите што според овој закон се бараат за здобивање со адвокатура.

Член 126

Лицата што до денот на влегувањето во сила на овој закон ги исполниле условите за запишување во именикот на адвокатите според Законот за адвокатурата од 12 декември 1946 година имаат право да бараат запишување иако не ги исполнуваат условите што според овој закон се бараат за здобивањето со адвокатура.

На лицата што се здобиле со правото на адвокатура според законите донесени пред 6 април 1941 година, адвокатската комора може да им го одбие правото на запишување во именикот на адвокатите и кога ги исполнуваат условите за здобивање со адвокатура пропишани со овој закон ако по 15 мај 1945 година не работеле на правни работи најмалку две години. Против одлуката на адвокатската комора со која се одбива барањето за запишување не може да се поведе управен спор.

Член 127

Лицата што до денот на влегувањето во сила на овој закон положили испит што се признава

како судиски испит можат да се здобијат со правото на вршење адвокатура и без положен адвокатски, односно судиски испит ако поминале пет години на должноста вонреден професор или доцент по правни науки на факултетите, судија (на редовен, стопански или воен суд), јавен или воен обвинител или негов заменик, јавен или воен правобранител или негов помошник, секретар во суд (редовен, стопански или воен) или секретар во јавно или воено обвинителство.

Член 128

На лице што вршело адвокатура во странска земја може според оценката на адвокатската комора да му се дозволи запишување во именикот на адвокатите ако ги исполнува условите од членот 13 став 1 точ. 1. 2. 3. 6 и 7 од овој закон.

Член 129

Лицата што до денот на влегувањето во сила на овој закон завршиле приправничка пракса пропишана според Законот за адвокатурата од 12 декември 1946 година имаат право да полагаат адвокатски испит.

Лицата на кои според членот 76 од Законот за адвокатурата од 12 декември 1946 година им е одобрено полагање на адвокатскиот испит до денот на влегувањето во сила на овој закон можат да го полагаат испитот најдоцна во срок од една година по влегувањето во сила на овој закон.

Лицата што поднеле молби за полагање на адвокатскиот испит според членот 76 од Законот за адвокатурата од 12 декември 1946 година, а чии молби не се решени до влегувањето во сила на овој закон, можат, ако им биде одобрено полагањето на испитот, да го полагаат адвокатскиот испит најдоцна во срок од една година од денот на доставувањето на решението со кое им се одобрува полагање на испитот.

Ако лицата на кои им е одобрено полагање на испитот според членот 76 од Законот за адвокатурата од 12 декември 1946 година не го положат адвокатскиот испит во одредениот срок, можат повторно да го полагаат свој испит само ако ги исполнуваат условите предвидени со овој закон.

Врз основа на членот 76 од Законот за адвокатурата од 12 декември 1946 година не може да се одобрува полагање на адвокатски испит по зембиле што се примени по влегувањето во сила на овој закон.

Член 130

Адвокатските приправници што до денот на влегувањето во сила на овој закон ги исполниле условите за полагање на адвокатски испит (член 18 став 1) се должни во срок од три години по влегувањето во сила на овој закон да го положат овој испит.

Ако адвокатскиот приправник во овој срок не го положи испитот, управниот одбор на адвокатската комора ќе донесе решение за престанок на праксата во адвокатска канцеларија и за бришење од именикот на адвокатските приправници.

Управниот одбор на адвокатската комора може од оправдани причини срокот од ставот 1 на овој член да го продолжи уште за две години.

Член 131

Адвокатските приправници што до денот на влегувањето во сила на овој закон се здобиле со правото да бараат запишување во именикот на адвокатите, се должни во срок од две години по влегувањето во сила на овој закон да поднесат барање за запишување во именикот на адвокатите.

Ако адвокатскиот приправник во овој срок не поднесе барање или ако неговото барање биде отбиено, управниот одбор ќе донесе решение за престанок на праксата во адвокатска канцеларија и за бришење од именикот на адвокатските приправници.

Член 132

Адвокатските комори се должни во срок од шест месеци од денот кога републичките народни

собранија и Народното собрание на Автономна По-краина Војводина ќе избераат членови за советот на адвокатската комора да одржат годишно собрание на кое ќе донесат статут на комората и ќе извршат избор на членови на управниот одбор, на советот на адвокатската комора и на Сојузот на адвокатските комори.

Член 133

До донесувањето на нови статут на адвокатските комори управните одбори на адвокатските комори ќе се состојат од пет до девет членови.

Член 134

Додека не бидат потврдени новите статут на адвокатските комори, органите на адвокатската комора ќе постапуваат според правилата на комората што се сега во важност, ако правилата не се во спротивност со одредбите на овој закон.

Сојузот на адвокатските комори ќе ги врши правата и должностите предвидени со овој закон додека не биде формиран Сојуз на адвокатските комори според одредбите на овој закон.

Член 135

Додека не бидат донесени нови прописи за полагање на адвокатските испити (член 21) и за наградите на адвокатите (член 44) остануваат во сила досегашните прописи.

Член 136

Додека не се изврши избор на органите на адвокатската комора според овој закон, републичкиот државен секретар за правосудна управа ќе ги врши правата и должностите предвидени во Законот од 12 декември 1946 година.

Член 137

Дисциплинските предмети што не ќе бидат правосилно завршени пред влегувањето во сила на овој закон ќе се расправат според постапката што ја предвидува овој закон.

Член 138

При оценувањето на условите за полагање на судискиот испит, неположениот адвокатски испит се смета како неположен судиски испит.

Член 139

Во народната република во која не е основана адвокатска комора, важат до нејзиното основање следниве одредби:

1) адвокатите од подрачјето на оваа народна република ќе решат на свој заеднички состанок кон која адвокатска комора ќе се присоединат;

2) народното собрание што врши избор на членови за советот на адвокатската комора, на која ѝ се приклучени адвокатите од подрачјето на народната република каде што не е основана адвокатска комора, може за членови на советот да избере и лица од подрачјето на таа друга народна република;

3) државниот секретар за правосудна управа на оваа народна република, без оглед на тоа што на подрачјето на народната република не е основана адвокатска комора, ги има истите права и должности како и секретарот за правосудна управа на народната република на чие подрачје постои адвокатска комора;

4) врховниот суд на оваа народна република е надлежен за решавање по жалбите во дисциплинските предмети што се однесуваат на адвокатите и адвокатските приправници од подрачјето на оваа народна република (член 119), како и за решавање на управните спорови во врска со актите што се однесуваат на адвокатите и адвокатските приправници од подрачјето на оваа народна република.

Нерешените жалби што по влегувањето во сила на овој закон се поднесени против одлуките на дисциплинскиот суд на адвокатската комора, а се однесуваат на адвокати или адвокатски приправници од подрачјето на друга народна република, ќе му се отстапат на врховниот суд на онаа народна република од чие подрачје се адвокатите или адво-

катските приправници на кои се однесуваат одлуките на дисциплинскиот суд.

Член 140

За извршувањето на овој закон се грижат Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет и републичките, односно покраинскиот секретаријат за правосудна управа.

Упатства за спроведување на овој закон донесува по потреба Секретаријатот за правосудни работи на Сојузниот извршен совет.

Член 141

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за адвокатурата, од 12 декември 1946 година.

Овој закон влегува во сила по истекот на триесет дена од објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

163.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени на Законот за судовите, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1957 година.

ПР бр. 6

29 март 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА СУДОВИТЕ

Член 1

Во Законот за судовите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/54) во членот 116 ставот 2 се менува и гласи:

„Републичките народни собранија можат да решат до крајот на 1958 година за судии на околиски судови по исклучок да можат да се избираат и лица што не го исполнуваат условот од членот 46 на овој закон во поглед на положениот судиски испит.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

164.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени на Законот за јавното обвинителство, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 26 март 1957 година.

ПР бр. 7

29 март 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНОТО ОВВИНИТЕЛСТВО

Член 1

Во Законот за јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/54) во членот 19 став 2 првата реченица се менува и гласи: „Лице што се поставува за околиски или окружен јавен обвинител или негов заменик мора да има положен судиски или адвокатски испит и три години пракса на правни работи.“ Во втората реченица од истиот став наместо зборовите „три односно шест години“ се става „три години“.

Член 2

Во членот 38 се менува ставот 1 и гласи:
„До крајот на 1958 година можат по исклучок за околиски јавни обвинители и живни заменици да се поставуваат лица што не ги исполнуваат условите од членот 19 на овој закон во поглед на потребната пракса и положениот судиски испит.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

165.

Врз основа на членот 32 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЛАСТУВАЊЕ НА ОДБОРИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ДА ДАВААТ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ АКТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА САМОСТОЈНИТЕ УСТАНОВИ И ОРГАНИЗАЦИИ

I. Во Одлуката за областување на одборите на Сојузниот извршен совет да даваат согласност на правилниците и другите акти на сојузните органи на управата и на самостојните установи и организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/56) во точката I под 2 алинејата 3 се менува и гласи:

„— дава согласност на прописите за прекршоците што ги донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи (точка 1 од Одлуката за давање согласност на прописите од сојузните органи на управата за прекршоците — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/56).“

Во точката I под 6 на крајот на алинејата 10 наместо точка се става точка и запирка, а по алинејата 10 се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— дава согласност на правилниците за платите на службениците и работниците на установите за кои е пропишано да се донесуваат со согласност од Сојузниот извршен совет;

— дава согласност за зголемување бројот на службениците во сојузните органи и установи во текот на 1957 година (член 6 од Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1957 година — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/56).“

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 93

4 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велко Зековиќ, с. р.

Родолуб Чолаковиќ, с. р.

166.

Врз основа на чл. 5, 6, 91, 102, 114 и 116—118 од Уредбата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 18/56), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1957 ГОДИНА

I. Републичкиот извршен совет ќе ги определи нормите на данокот на доход од селското стопанство во границите на следните даночни норми:

На даночните основици над	до	Даночни норми %	
		најмалку	најмногу
30.000	30.000	10	15
50.000	50.000	11	17
80.000	80.000	12	21
120.000	120.000	13	25
160.000	160.000	15	30
200.000	200.000	17	35
250.000	250.000	19	38
300.000	300.000	21	41
400.000	400.000	24	43
500.000	500.000	27	44
600.000	600.000	30	44
700.000	700.000	35	44
700.000	700.000	40	44

На даночните основици во рамките на еден распон на даночните основици од ставот 1 на оваа точка можат да се определат повеќе даночни норми.

Републичкиот извршен совет може да ги определи нормите на данокот на доход за селското стопанство од целата територија на народната република, или посебно за групи околии или за одделни околии. Нормите на данокот на доход од селското стопанство можат да бидат определени и за групи катастарски околии или за одделни катастарски околии.

II. Данокот на доход од самостојни занимања и од имот, освен во случаите за кои со оваа одлука се определени поинакви норми на данокот или данок во постојан износ, ќе се обложува според следните норми:

На даночната основица		Се плаќа на име данок	
над	до	12%	Днев,
			од износот
30.000	50.000	3.600 + 17%	30.000
50.000	80.000	7.000 + 19%	50.000
80.000	120.000	12.700 + 22%	80.000
120.000	160.000	21.500 + 26%	120.000
160.000	200.000	31.900 + 35%	160.000
200.000	250.000	45.900 + 38%	200.000
250.000	300.000	64.900 + 42%	250.000
300.000	400.000	85.900 + 46%	300.000
400.000	500.000	131.900 + 50%	400.000
500.000	600.000	181.900 + 54%	500.000
600.000	700.000	235.900 + 58%	600.000
700.000	800.000	293.900 + 61%	700.000
800.000	900.000	354.900 + 64%	800.000
900.000	1.000.000	418.900 + 67%	900.000
1.000.000		485.900 + 70%	1.000.000

III. Данокот на доход во постојан износ ќе се наплатува од носачи, тестераши, улични продавачи на весници, лозови и други производи, од чистачи на обувки што работат без постојано работно место (локал), од занаетчи и од други лица што се занимаваат со вршење услуги без постојано работно место (локал), како и од други лица што се занимаваат со слични работи претежно употребувајќи телесна работна сила.

Сојузниот државен секретар за работи на финансите може да донесе поблиски прописи за категориите на занимања и за условите за плаќање на данокот на доход во постојан износ од страна на

лицата што се занимаваат со работи од претходниот став или со други слични работи.

Височината на данокот на доход во постојан износ по категории даночни обврзници ја определува народниот одбор на околината.

Даночните обврзници што плаќаат данок на доход во постојан износ ќе плаќаат данок на промет.

Данокот на доход во постојан износ што го плаќаат лицата социјално осигурени по основот на сегашен или поранешен работен однос и лицата што остваруваат приходи издначени со приходите од работен однос не влијае врз нивните права врз основа на социјалното осигурување (правото на додаток на деца и другите права).

IV. Данокот на доход по норма од прометот или од бруто приходот се плаќа:

1) на приходите од патенти, пронајдоци и технички усовршувања:

а) до 50.000 динари по нормата од 10%
б) „ 100.000 „ „ „ 15%
в) „ 200.000 „ „ „ 20%
г) „ 400.000 „ „ „ 25%
д) над 400.000 „ „ „ 30%

2) на приходите од згодици при обложувања и други игри на среќа — по нормата од 15%;

3) на приходите од продажба на лозови на Југословенската лотарија и на други лозови од страна на лицата што се во договорен однос непосредно со Југословенската лотарија или со нејзините застапници — по нормата од 10%;

4) на приходите од договорните застапници на Државниот осигурителен завод што со тој завод не се во работен однос — по нормата од 10%;

5) на приходите на транспортните и крајбрежните работници што не се во постојан работен однос — по нормата од 5%;

6) на приходите од дополнителен работен однос и од хонорарната работа, и тоа:

а) на приходите од дополнителен работен однос што се определени во месечен износ или по час работа за хонорарна работа, освен случаите наведени под б) и в):

до	5.000 дин. мес.	3%	од износот
„	6.000 „ „	150 + 7% над	6.000 дин.
„	8.000 „ „	220 + 11% „	8.000 „
„	10.000 „ „	440 + 15% „	10.000 „
„	12.000 „ „	740 + 20% „	12.000 „
„	15.000 „ „	1.140 + 25% „	15.000 „
„	20.000 „ „	1.830 + 30% „	20.000 „
„	25.000 „ „	3.390 + 35% „	25.000 „
„	30.000 „ „	5.140 + 40% „	30.000 „
над	30.000 „ „	7.140 + 50% „	30.000 „

По предните норми се плаќа данок и на приходите што во текот на месецот ќе ги остварат стенографи и дактилографи спрема ефектот на трудот;

б) на приходите остварени со вршење на која и да е услуга што и' претходи на изработката на инвестициски програми, на приходите остварени со изработка и разработка на инвестициони програми, на приходите остварени со вршење на која и да е услуга што и' претходи на изработката на проекти, на приходите остварени со изработка и разработка на проекти, како и на приходите остварени со вршење други услуги што спаѓаат во основната дејност на стопанските организации од членот 123 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/56);

На даночната основица
над до
7.000 динари

над	до	од износот
7.000	15.000 „	1.400 + 30% над 7.000 до 15.000 динари
15.000	30.000 „	3.200 + 40% „ 15.000 „ 30.000 „
30.000	50.000 „	9.800 + 50% „ 30.000 „ 50.000 „
50.000	70.000 „	19.800 + 60% „ 50.000 „ 70.000 „
70.000	100.000 „	31.800 + 70% „ 70.000 „ 100.000 „
100.000	„	52.800 + 80% „ 100.000 „

Се плаќа на име данок

20%

Како приходи на кои се плаќа данок според претходните ставови се сметаат и приходите од изработка на економски, технички и хемиски анализи, упатства и слични елаборати за непосредни потреби на стопанските организации, органите или установите, ако тие анализи и упатства не претставуваат авторски дела.

Данокот според предните норми се плаќа спрема височината на приходите остварени по еден договор, ако за една зделка се склучени повеќе договори, данокот се плаќа спрема височината на приходите по сите договори за една зделка;

в) на приходите од аквизитерска дејност за собирање на огласи и на приходите остварени со прибавување реклами што се истакнуваат на определено место или се објавуваат на друг начин:

На годишната
даночна основица
над до
10.000 дин.

Се плаќа на име данок

10%

од износот

над	до	од износот
10.000	20.000 „	1.000 + 15% над 10.000 дин.
20.000	50.000 „	2.500 + 20% „ 20.000 „
50.000	100.000 „	8.500 + 25% „ 50.000 „
100.000	200.000 „	21.000 + 35% „ 100.000 „
200.000	300.000 „	56.000 + 45% „ 200.000 „
300.000	400.000 „	101.000 + 55% „ 300.000 „
400.000	500.000 „	158.000 + 65% „ 400.000 „
500.000	„	221.000 + 70% „ 500.000 „

Данокот по предните норми се плаќа и на приходите од аквизитерска дејност за собирање огласи и реклами што не се сметаат како приходи од дополнителен работен однос;

г) на другите приходи:

На годишната
даночна основица

Се плаќа на име данок

над	до	од износот
10.000	20.000 „	800 + 13% над 10.000 дин.
20.000	50.000 „	2.100 + 18% „ 20.000 „
50.000	100.000 „	7.500 + 26% „ 50.000 „
100.000	150.000 „	20.000 + 34% „ 100.000 „
150.000	200.000 „	37.500 + 42% „ 150.000 „
200.000	250.000 „	58.500 + 48% „ 200.000 „
250.000	300.000 „	82.500 + 54% „ 250.000 „
300.000	400.000 „	109.500 + 60% „ 300.000 „
400.000	„	169.500 + 66% „ 400.000 „

7) на приходите од превозничка дејност како споредна дејност во селското стопанство, примени од државни органи и установи, од установи со самостојно финансирање, од стопански, задружни и општествени организации и од приватни лица што се должни да водат деловни книги — по нормата од 25%;

8) на приходите што ги остваруваат селскостопански домаќинства од државни органи и установи;

од установи со самостојно финансирање или од стопански, задружни и општествени организации, кога вршат пренесување дрва или друг материјал на товарни коњи, магариња и мазги по шумски пат-тишта, прекопи и усеци — по нормата од 20%;

9) на приходите што ги остваруваат собирачи на отпадоци кога отпадоците им ги продаваат на стопански организации — по нормата од 15%;

На годишниот приход од еден исплатител над до 30.000 -

30.000	50.000	динари годишно
50.000	80.000	" "
80.000	120.000	" "
120.000	160.000	" "
160.000	200.000	" "
200.000		" "

11) на приходите од патувачките забавни дуќани и од приредување приредби — по нормата од 15%;

На приходите од кои конечно се пресметува и плаќа данокот на доход во процент од прометот или бруто приходот според одредбите од точката IV на оваа одлука, не се плаќа данок на промет освен на надоместокот за вршење градежни услуги и на приходите од патувачките забавни дуќани и од приредувањето на приредби.

При пресметувањето на данокот на доход на приходите од градежни услуги, од патувачките забавни дуќани и од приредувањето на приредби, вкупната дневна основица на данокот на доход се намалува за соодветните износи на данокот на промет.

Народните одбери на околините не можат да воведуваат општински данок на промет на приходите на кои се плаќа данокот на доход според одредбите под 7, 8 и 9 од оваа точка.

Данокот на доход што конечно се пресметува и наплатува во процент од бруто приходот или прометот според одредбите од точката IV, не влијае врз здобивањето и губењето на правата што зависат од височината на данокот на доход.

V. Данокот на доход на повремени приходи и на приходи што не биле оданочени во поранешните години (чл. 90 и 122 од Уредбата за данокот на доход), се плаќа по следните норми:

На даночната основица	По нормата од
до 50.000 динари	30%
" 100.000 "	35%
" 200.000 "	40%
" 300.000 "	45%
" 400.000 "	50%
" 600.000 "	55%
" 800.000 "	60%
" 1.000.000 "	65%
над 1.000.000 "	70%

VI. Данокот на доход на употреба на туѓа работна сила се плаќа по нормата од 5% по еден работник за една година.

VII. Данокот на доход спрема фактичната даночна основица не може да биде поголем од данокот по најблиската пониска даночна норма применета врз нејзината највисока основица, зголемен за разликата помеѓу фактичната даночна норма на која се применува непосредно пониската даночна норма.

VIII. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за нормите на данокот на доход во 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/57).

IX. Во поглед на данокот што се наплатува по пат на запирање при исплатата на приходите оваа одлука ќе се применува од денот на нејзиното влегување во сила, со тоа при утврдувањето на нормата што е определена спрема годишната даночна

10) на приходите од вршење други услуги на државни органи и установи, на стопански, задружни и општествени организации и на приватни лица што се должни да водат деловни книги, ако примателите на овие приходи немаат постојани дуќани, та и во случај ако плаќаат данок во постојан износ:

Се плаќа на име данок

15% од износот	
4.500 + 20% над	30.000 динари
8.500 + 25% "	50.000 "
16.000 + 30% "	80.000 "
28.000 + 35% "	120.000 "
42.000 + 40% "	160.000 "
58.000 + 50% "	200.000 "

основица или спрема приходот по еден договор или една работа да се земаат во оглед и приходите исплатени до денот на влегувањето во сила на оваа одлука и така утврдената норма да се применува на приходите што ќе бидат исплатени по влегувањето во сила на ова одлука.

Во другите случаи оваа одлука ќе се применува на облогот со данокот на доход за 1957 година, без оглед дали е до влегувањето во сила на оваа одлука веќе извршен облогот со данок.

X. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 83

4 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

167.

Врз основа на членот 22 од Законот за данокот на приходите од авторски права и за фондот за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НАМЕ- НЕТИ ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

1) Дел од средствата од наплатениот данок на приходите од авторски права на територијата на народната република што ќе остане по намирувањето на обврските од социјалното осигурување на уметниците (член 20 од Законот за данокот на приходите од авторски права и за фондот за унапредување на културните дејности), се распределува и се уплатува, и тоа:

а) во Сојузниот фонд за унапредување на културните дејности — — — — — 25%

б) во републичкиот фонд за унапредување на културните дејности — — — — — 75%

2. Распределувањето на средствата според точката 1 од оваа одлука го врши банката кај која се уплатуваат средствата од данокот на приходите од авторски права. Банката ги распределува овие средства во јануари секоја година според состојбата на 31 декември изминатата година.

Ако постои потреба побргу да притечуваат средствата во фондовите за унапредување на културните дејности, Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет може да определи средствата според точката 1 на оваа одлука да се распределуваат по истекот на секое тримесечје.

Банката е должна да ги распредели и уплати средствата во фондовите најдоцна за десет дена по истекот на сроковите од претходните ставови.

3. Банката е должна пред распределувањето на средствата според точката 1 од оваа одлука да ги намира сите стасани обврски од социјалното осигурување на уметниците.

Обврските од социјалното осигурување на уметниците стасани по распределувањето на средствата според точката 1, банката ќе ги намира од средствата од данокот на приходите од авторски права што ќе бидат наплатени по извршеното распределување.

4. Средствата од данокот на приходите од авторски права наплатени до влегувањето во сила на оваа одлука, по исклучок од одредбите од точката 2 на оваа одлука, банката ќе ги распредели на фондовите за унапредување на културните дејности спрема состојбата на расположивите средства на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 86

4 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

168.

Врз основа на одделот 2 главата XIX на Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Во Одлуката за пресметување и плаќање на придонесот за социјално осигурување на воените осигуреници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56) точката 2 се менува и гласи:

„Придонесот од точката 1 ќе им го уплатуваат воените пошти на надлежните републички заводи за социјално осигурување.“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 87

4 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

169.

Врз основа на членот 79 точка 1 и членот 81 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЈА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ТЕКОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ГЕОФИЗИЧКА ГОДИНА

1. Работите што на територијата на Југославија ќе се изведуват во текот на Меѓународната геофизичка година, како и податоците и резултатите добиени во врска со тие работи, можат да се објавуваат, разменуваат и отстапуваат само по одобрение од Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

2. Установите, организациите, поткомисиите на Националната комисија за Меѓународната геофизичка година и одделни лица, што учествуваат во работата во текот на Меѓународната геофизичка година а имаат намера своите работи, податоци и резултати на работите од претходната точка да ги објават, разменат или отстапат, се должни за тоа

да бараат претходно одобрение на Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

3. Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет решава за барањето на одобрение за објавување, размена или отстапување на работите од точката 1 на оваа одлука врз основа на мислење од стручната комисија што ги оценува овие работи.

4. Комисијата за оценување на работите за Меѓународната геофизичка година што ќе се изведуваат во текот на таа година на територијата на Југославија, а која ги дава мислењата предвидени во точката 3 од оваа одлука, ја формира секретарот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

5. Комисијата од претходната точка се состои од претседател и потребен број членови.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 91

4 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

170.

Врз основа на членот 79 став 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА КОНТРОЛА НА РАСТЕНИЈАТА ПРИ УВОЗОТ, ИЗВОЗОТ, ТРАНЗИТОТ И ВНАТРЕШНИОТ ПРОМЕТ

1. Во Одлуката за надоместоците за вршење здравствена контрола на растенијата при увозот, извозот, транзитот и внатрешниот промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55) во називот и во вториот ред на точката 1 по зборот: „извозот“ се бришат запирката и зборот „транзитот“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 88

4 април 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р.

Родољуб Чолаковиќ, с. р.

171.

Врз основа на одделот 1 главата XXV на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКАТА ПРОДАЖНА ЦЕНА НА ПЕТРОЛОТ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ

1. Највисоката продажна цена на петролот за осветление се определува на 115 динари за 1 кг. Цената од претходниот став се подразбира франко рафинерија.

2. Трговските претпријатија на големо и трговските дуќани ги формираат продажните цени на петролот калкулативно, врз основа на набавната цена, трошоците на превозот и трошоците на прометот.

Трошоците на прометот на големо ги одобрува републичкиот државен секретаријат за работи на стопанскиот промет, а трошоците на прометот на мало — советот за стопанство на народниот одбор на општината на чие подрачје е седиштето на трговското претпријатие односно дуќанот.

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата од точката I под 1, како и одредбата од точката II на Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56) доколку се однесува на петролот за осветление.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 85

4 април 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

172.

Врз основа на ставот 3 главата XXVIII од Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ОКТАНСКИ АВИО-БЕНЗИН

1. На трговските претпријатија за промет на нафта и нафтини деривати им се одобрува надоместок (регрес) од 53 динари за секој килограм октански авио-бензин продаден на странските воздухопловни друштва со кои тие претпријатија склучиле договор.

2. Исплатата на надоместокот (регресот) од претходната точка паѓа на товар на Сојузниот фонд за регреси и дотации (точка I под 5 глава XXVIII на Сојузниот општествен план за 1957 година).

3. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата од точката I под 6 од Времената одлука за регреси во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53) во делот што се однесува на регресот за октански авио-бензин.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 84

4 април 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

173.

Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДОВЕРУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ НА ТУРИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доверување работите од областа на туризмот на Туристичкиот сојуз на Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 7/55).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 92

4 април 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

174.

Врз основа на чл. 2 и 37 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53), а во спогодба со Сојузот на музичките уметници на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА КОНЦЕРТНА АГЕНЦИЈА КАКО УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

I. Југословенската концертна агенција (во натамошниот текст: Агенцијата), која досега беше во состав на Сојузот на музичките уметници на Југославија, се издвојува од составот на тој Сојуз и ја продолжува работата како установа со самостојно финансирање.

Седиштето на Агенцијата е во Белград.

II. Задачата на Агенцијата е да договара и организира гостување на југословенски уметници и ансамбли во странство и во Југославија, како и да договара и организира гостување на странски уметници и ансамбли во Југославија.

III. Агенцијата управува со имотот што ѝ беше даден на управување на Југословенската концертна агенција како установа во состав на Сојузот на музичките уметници.

IV. Со Агенцијата управуваат управен одбор и директор.

V. Управниот одбор на Агенцијата се состои од определен број членови, што ги именува Сојузниот извршен совет односно органот што ќе го определи тој.

Составот и бројот на членовите на управниот одбор ги определуваат правилата на Агенцијата.

Директорот според положбата е член на управниот одбор.

Членовите на управниот одбор се именуваат на две години.

VI. Директорот на Агенцијата го именува Сојузниот извршен совет односно органот што ќе го определи тој.

VII. Правилата на Агенцијата ги донесува Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии и од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен совет.

VIII. Агенцијата може да ги има следните фондови:

1) Резервен фонд,

2) Фонд за замена и дополнување на основните средства и за големи поправки (Фонд за замена и дополнување),

3) Фонд за наградување на службениците и работниците (Фонд за наградување).

IX. Платите на службениците и работниците на Агенцијата се определуваат со правилникот, што го донесува управниот одбор со согласност од Сојузниот извршен совет односно органот што ќе го определи тој.

X. Правата и должностите што му припаѓаат на државниот орган надлежен за работите и задачите на Агенцијата ги врши спрема Агенцијата Комисијата за културни врски со странство.

Комисијата за културни врски со странство може на Агенцијата да ѝ стави во задача извршување на определени работи во рамките на нејзиниот делокруг.

XI. До донесување на правилата на Агенцијата составот и бројот на членовите на нејзиниот управен одбор ги определува со решението за именување на одборот Сојузниот извршен совет односно органот што ќе го определи тој.

XII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 82
4 април 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

175.

Врз основа на ставот 2 одделот 4 главата XVI на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ БЕЗИНТЕРЕСНИ КРЕДИТИ НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ПОКРИТИЕ НА ВИШОЦИТЕ НА РАСХОДИТЕ НАД ПРИХОДИТЕ

1. Народната банка ќе им дава безинтересни кредити на републичките и околинските заводи за социјално осигурување за покривање на вишоците на расходите над приходите што ќе се утврдат врз основа на завршните сметки на тие заводи за 1956 година.

2. Кредитите од претходната точка заводите за социјално осигурување се должни да ѝ ги вратат на Народната банка најдоцна до 30 јуни 1957 година.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 89
4 април 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

176.

Врз основа на главата XXV одделот 1 точка в) на Сојузниот општествен план за 1957 година, а во врска со членот 70 точка 4 од Уредбата за трговска дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 1/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА НА РЕЖАНА ГРАФА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЗА 1957 ГОДИНА

1. Дрвно-индустриските претпријатија се должни во текот на 1957 година да испорачат заправка на железничките вагони на Југословенските железници 52.000 м³ режана графа од ела, смрека и бор, во димензии и квалитет на југословенскиот стандард JUS D. C. L. 041.

2. Дрвно-индустриските претпријатија ќе ја вршат испораката на режаната графа од претходната точка во количините и на корисниците спрема распоредот (програмот) што ќе го утврди сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет по предлог од Здружението на производителите на дрвната индустрија на ФНРЈ.

3. Определените корисници и дрвно-индустриските претпријатија се должни да склучат договори за испораката на определени количини режана графа придржувајќи се за распоредот утврден на начинот од претходната точка.

4. Дрвно-индустриските претпријатија се должни првенствено да договорат и да им извршат испораки на режана графа на определени корисници.

Определените корисници се должни да се придржуваат за сроковите за преземање на договорените количини режана графа.

5. На дрвно-индустриските претпријатија што не ќе постапат според одредбите од ова решение ќе се применат одредбите од точката 3 став 1 членот 92 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55 и 1/57).

6. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет да може во текот на годината во случај на потреба да врши измени во распоредот на количините, спецификациите и динамиката на испораките.

7. Дрвно-индустриските претпријатија и определените корисници се должни на сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет на негово барање да му ги достават сите податоци што се однесуваат на производството, динамиката на испораките и запасите на контингентираниите количини режана графа.

8. За извршувањето на ова решение ќе се грижи сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, кој, по потреба, може да издава поблиски упатства за извршување на ова решение.

9. Ова решение важи за 1957 година.

10. Ова решение влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 94
4 април 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

177.

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 25/54, 7/55, 11/56 и 1/57) и членот 34 став 1 од Законот за сојузните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), а во врска со точката 4 став 2 од Наредбата за определување средствата на трудот на стопанските организации што се сметаат како обртни средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/54), издавам

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НЕКОИ ОСНОВНИ СРЕДСТВА ВО ОБРТНИ И ОБРАТНО И ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСметување И КНИЖЕЊЕ НА НИВНАТА ВРЕДНОСТ

1. Во Наредбата за пренесување некои основни средства во обртни и обратно и за начинот на пресметување и книжење на нивната вредност („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/56) на крајот од точката II место точка се става точка и записка и се додава текстот:

„5) арматури за флуоресцентно осветление.“

2. Точката VII се брише.

3. Досегашните точки VIII—XI стануваат точки VII—X.

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1689
9 март 1957 година
Белград

Државен секретар
за работи на финансите,
Авдо Хумо, с. р.

178.

ОБЈАВА**ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ДУБРОВНИК**

Врз основа на чл. 178, 167 и 89 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

објавува

дека е во дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во производителната група индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната околица Дубровник, што ќе се одржат на 28 април 1957 година, потврдена кандидатурата на Луја (Лујо) Шолетик од Дубровник.

Бр. 17

8 април 1957 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар,

Претседател,

др Дражен Сесардиќ, с. р.

Михаило Ѓорѓевиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ**СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 4 од 26 февруари 1957 година објавува:

Одлука за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд;

Одлука за одредување стопите на данокот на доход од селското стопанство и начинот за определување данокот на доход во постојанен износ за 1957 година;

Упатство за начинот на пресметување и наплата на данокот на промет на тутунот во 1957 година;

Решение за одредување подрачја на кои не можат да се осниваат откупни станици;

VII конкурс за давање заеми за инвестиции во селското стопанство од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 година;

IX конкурс за давање заеми во планински пасивни реони во селското стопанство од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 година;

X конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 година за реконструкција и проширување во областа на индустријата и рударството;

XI конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 година за потребите на трговијата;

XII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 година за набавка на опрема на услужните занаети со средства од општествена сопственост;

Исправка на Законот за буџетот на Народна Република Македонија (Републички буџет) за 1957 година.

Во бројот 5 од 7 март 1957 година објавува:

Правилник за организирање работите околу отстранувањето на општа опасност

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 6 од 7 март 1957 година објавува:

Уредба за противпожарните фондови;

Одлука за признавање на издатоците за управување, одржување и амортизација на сградите;

Одлука за начинот на осигурување дополнителни средства за правата на лицата што привремено не се во работен однос, и за другите потреби на Бюро за посредување на трудот,

Решение за разрешување и назначување секретари во Секретаријатот за општа управа на Извршниот совет на НРС;

Решение за Заводот за душевно дефектни Хранговец—Трате.

Во бројот 7 од 14 март 1957 година објавува:

Објава од Републичката изборна комисија на НРС за потврда на кандидатурата за избирање народен пратеник во Соборот на производителите на Народната скупштина на Народна Република Словенија;

Објава од Републичката изборна комисија на НРС за потврда на кандидатурата за избирање народен пратеник во Републичкиот собор на Народната скупштина на Народна Република Словенија;

Решение на Републичката изборна комисија за именување Околицка изборна комисија Трбовље.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Во бројот 7 од 1 март 1957 година нема службен дел.

Херецеговине“ во бројот 8 од 8 март 1957 година објавува:

Правилник за посебните награди на службениците на службата за приходи;

Наредба за организацијата и спроведувањето на мерките со цел да се отстранат заразните болести кај добитокот во 1957 година;

Наредба за утврдување на распоните за определување височината на пасаричката на планинските пасишта во 1957 година.

Упатство за полагање стручен испит за звање-то учител по практична настава;

Упатство за определување места во кои на по-мошните службеници им припаѓа дополнителна пла-та кога училиштето работи во смени.

Во бројот 9 од 15 март 1957 година објавува:

Одлука за нормите на данокот на доход од сел-ското стопанство во 1957 година;

Одлука за начинот и постапката за утврдување на данокот на доход во постојан износ во 1957 го-дина;

Правилник за рибарската чуварска служба;

Наредба за испитната комисија за испитите на квалифицирани и висококвалифицирани работници пиротехничари;

Програма за испитите на квалифицирани и ви-сококвалифицирани работници пиротехничари.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 13 од 30 март 1957 година објавува:

Решение за определување нормата на придоне-сот според која околските бирои за посредување на трудот ќе го уплатуваат придонесот во републич-ките дополнителни средства за посредување на тру-дот во 1957 година;

Правилник за воведување и одржување на шум-скиот ред;

Правилник за организацијата и работата на стручните училишта со практично обучување;

Правилник за организацијата и работата на тех-ничките средни училишта;

Правилник за извонредното студирање на ви-шите училишта;

Правилник за правото на упис на свршените ученици на средните училишта на вишите педаго-шки школи;

Одлука за распределба на општата норма на при-донесот за социјално осигурување;

Објава од Републичката изборна комисија на На-родна Република Србија за потврдената кандидату-ра за избирање народен пратеник на Соборот на про-изводителите на Народната скупштина на Народна Република Србија.

СОДРЖИНА:

	Страна
161. Резолуција за извештајот на Сојузниот извршен совет за 1956 година — — —	245
162. Указ за прогласување на Законот за адвокатурата — — — — —	245
Закон за адвокатурата — — — — —	245

	Страна
163. Указ за прогласување на Законот за из-мени на Законот за судовите — — —	256
Закон за измени на Законот за судовите — — —	256
164. Указ за прогласување на Законот за из-мени на Законот за јавното обвинителство — — —	256
Закон за измени на Законот за јавното обвинителство — — — — —	257
165. Одлука за измени и дополненија на Од-луката за овластување на одборите на Со-јузниот извршен совет да даваат согла-сност на правилниците и другите акти на сојузните органи на управата и на са-мостојните установи и организации — —	257
166. Одлука за нормите на данокот на доход за 1957 година — — — — —	257
167. Одлука за распределување на средствата наменети за фондовите за унапредување на културните дејности — — — — —	259
168. Одлука за измена на Одлуката за пре-сметување и плаќање на придонесот за социјално осигурување на воените осигу-реници — — — — —	260
169. Одлука за давање одобренија за објаву-вање на работите во текот на Меѓународ-ната геофизичка година — — — — —	260
170. Одлука за измени на Одлуката за надоме-стоците за вршење здравствена контрола на растенијата при увозот, извозот, тран-зитот и внатрешниот промет — — — — —	260
171. Одлука за определување највисоката про-дажна цена на петролот за осветление — — — — —	260
172. Одлука за одобрување надоместок (ре-грес) при продажбата на октански авио-бензин — — — — —	261
173. Одлука за престанок на важењето на Од-луката за доверување работите од областа на туризмот на Туристичкиот сојуз на Ју-гославија — — — — —	261
174. Одлука за Југословенската концертна агенција како установа со самостојно фи-нансирање — — — — —	261
175. Решение за давање безинтересни кредити на заводите за социјално осигурување за покрите на вишоците на расходите над приходите — — — — —	262
176. Решение за задолжителна испорака на режана графа за потребите на Југословен-ските железници за 1957 година — — —	262
177. Наредба за измени на Наредбата за прене-сување некои основни средства во обртни и обратно и за начинот на пресметување и кичење на нивната вредност — — —	262
178. Објава од Сојузната изборна комисија за потврдената кандидатура за избор на на-роден пратеник за Соборот на производи-телите на Сојузната народна скупштина во Изборната окопија Дубровник — —	263